



Ненаменски потрошувачки кредит - МОЈ кредит одобрен на 24 месеци (пр:01.01.2021)	100.000 ден.	6.000 ден. За рок на отплата над 12 до 24 месеци за кредит над 60.000 до 100.000 денари - провизија за одобрување 100 ден. - меница	2,9% фиксна	/	9,49%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Ненаменски кредити во денари - Инстант кредит</b>															
Ненаменски потрошувачки кредит преку електронско банкарство за приматели на плата (пр:01.01.2021)	60.000 ден.	600 ден. - провизија за одобрување	6,5% фиксна	8,72%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Ненаменски хипотекарен кредит во денари</b>															
Ненаменски хипотекарен кредит во денару <b>(со ризико животнo осигурување)</b> ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.02.2022) <b>Промотивно до 31.05.2022 година</b>	1.900.000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање  <b>0,50% мин. 6.000 ден. провизија за одобрување</b>  500 ден. - меница  Премииа за полиса за ризико животнo осигурување*	4,70% фиксна во првите три години, 5,09% (НРС + 4,00 процентни поени) од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	5,94%	5,39%	5,21%	5,13%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,12%	5,14%	5,15%	
Ненаменски хипотекарен кредит во денару <b>(без ризико животнo осигурување)</b> ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.01.2022)	1.900.000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање  2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување  0,20% - провизија за администрирање  500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години, 5,44% (НРС + 4,35 процентни поени) од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	8,59%	6,97%	6,41%	6,16%	6,04%	5,97%	5,93%	5,91%	5,87%	5,84%	5,82%	
Ненаменски хипотекарен кредит во денари Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.01.2022)	1.900.000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање  2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување  0,20% - провизија за администрирање  500 ден. - меница	6,64% (НРС + 5,55 процентни поени)	10,50%	8,85%	8,29%	7,99%	7,82%	7,70%	7,62%	7,55%	7,46%	7,35%	7,29%	
<b>Ненаменски хипотекарен кредит во денари со девизна клаузула</b>															
ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.01.2020)	40.000 еур	900 ден. - провизија за обработка на барање  2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур мин.6.000 ден. - провизија за одобрување  0,20% - провизија за администрирање  500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години, 6м ЕУРИБОР + 6,30 процентни поени, не пониска од 6,30% од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	8,56%	6,95%	6,40%	6,21%	6,18%	6,18%	6,21%	6,23%	6,29%	6,38%	6,43%	
Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.01.2020)	40.000 еур	900 ден. - провизија за обработка на барање  2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур мин.6.000 ден. - провизија за одобрување  0,20% - провизија за администрирање  500 ден. - меница	6м ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени не пониска од 7,50%	11,42%	9,77%	9,20%	8,91%	8,74%	8,62%	8,54%	8,48%	8,39%	8,27%	8,22%	
<b>Ненаменски кредити</b>															

Кредити за други намени во денари - по фактури														
Приматели/неприматели на плата/пензија (пр:01.07.2021)	100.000 ден.	900 ден. - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	9,25% променлива (Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 процентни поени)	13,01%	11,52%	11,01%	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>СУПЕР Станбени кредити во денари со девизна клаузула</b>														
СУПЕР Станбени кредит 10 во денари со девизна клаузула (со ризико животнo осигурување) Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.02.2022) Промотивно до 31.05.2022 година	40.000 еур.	0,50% мин. 6.000 ден. провизија за одобрување 500 ден. - меница Премија за полиса за ризико животнo осигурување*	3,45% фиксна во првите десет години 6м ЕУРИБОР + 5,50 процентни поени, не пониска од 5,50% од еднаесетата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	/	/	/	/	/	/	/	/	3,62%	3,79%	4,03%
СУПЕР Станбени кредит 5 во денари со девизна клаузула (без ризико животнo осигурување) Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	2,85% фиксна во првите три години 3,85% фиксна за четвртата и петтата година 6м ЕУРИБОР + 5,85 процентни поени, не пониска од 5,85% од шестата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	/	/	/	/	/	/	/	/	4,31%	4,75%	5,01%
СУПЕР Станбени кредит 3 во денари со девизна клаузула Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години 6м ЕУРИБОР + 6,90 процентни поени, не пониска од 6,90%* од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	/	/	/	/	/	/	/	/	6,45%	6,66%	6,78%
<b>Субвенциониран станбен кредит во денари со девизна клаузула</b>														
Станбен кредит со субвенција дел од ануитет (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	900 ден. - провизија за обработка на барање 1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 500 ден. - меница	2,90% во првите 3 години, 3,90% во четвртата и петтата година, потоа 6м ЕУРИБОР + 6,90 процентни поени, не пониска од 6,90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5,37%
Станбен кредит со субвенција дел од учество (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	900 ден. - провизија за обработка на барање 1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 500 ден. - меница	6м ЕУРИБОР + 4,00 процентни поени, не пониска од 4,00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4,20%
<b>Ненаменски кредити обезбедени со депозит во денари (пр:01.01.2021)</b>	100.000 ден.	0,50% мин.1.500 ден.	2,5% фиксна над пасивната	5,78%	5,09%	4,91%	4,66%	4,51%	/	/	/	/	/	/
<b>Негативни салда по тековни сметки</b>	/	/	Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 процентни поени	Стапката на СБТ не е можно да се утврди										
<b>Кредитни картички</b> за приматели на плата/пензија во ТТК Банка; вработени во банки и фин. институции кои се приматели/неприматели на плата во ТТК Банка	/	/	Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,25 процентни поени	Стапката на СБТ не е можно да се утврди										
<b>Кредитни картички</b> за неприматели на плата/пензија во ТТК Банка	/	/	Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 процентни поени	Стапката на СБТ не е можно да се утврди										

\*Во годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ) се вклучува и трошокот за полиса за осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит (ризико животно осигурување) издадена од Триглав Осигурување Живот АД Скопје, а висината на трошокот на полисата е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување Живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот. Во искажаниот пример за СВТ трошокот за полисата за ризико животно осигурување не е влезен во пресметката.